

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(24.02.2023 – 02.03.2023)

**Ротирна печка 3 (A-03.1)**

Ротирна печка 3	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
24.02.2023	236,04	400	470,20	800	8,69	30
25.02.2023	202,46	400	462,58	800	9,2	30
26.02.2023	164,48	400	382,46	800	11,05	30
27.02.2023	181,1	400	436,06	800	10,71	30
28.02.2023	256,49	400	401,20	800	10,82	30
01.03.2023	255,38	400	349,72	800	9,9	30
02.03.2023	203,84	400	466,77	800	8,75	30

**Ротирна печка 4 (A-04.1)**

Ротирна печка 4*	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
24.02.2023		400		800		30
25.02.2023		400		800		30
26.02.2023		400		800		30
27.02.2023		400		800		30
28.02.2023		400		800		30
01.03.2023		400		800		30
02.03.2023		400		800		30

**Легенда:**

**ИСДВ** – измерена средно-дневна вредност

**ГВЕ** – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

\*\* Ротирна печка 4 не работи од 13.01.2023 поради редовен годишен ремонт

\*\*\*

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO<sub>2</sub> и NO<sub>x</sub>), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM<sub>10</sub> честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM<sub>10</sub> честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина
- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото деноноќие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес.

Контакт e-mail: [contact@usje.mk](mailto:contact@usje.mk)